

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 35
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 11 април 2024 година

Овластен ревизор

Родне Коцевска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БИЛАНС НА УСПЕХ

за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Приходи од продажба	7	5.469.359	5.288.870
Останати оперативни приходи	8	57.538	66.513
Вкупно оперативни приходи		5.526.897	5.355.383
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и производството во тек	9	10.216	8.543
Потрошени материјали и ситен инвентар	10	-1.027.086	-980.048
Трошоци за вработените	11	-340.056	-337.831
Амортизација	15	-111.192	-109.060
Набавна вредност на продадени стоки		-3.549.601	-3.407.098
Останати оперативни расходи	12	-355.486	-411.240
Вкупно оперативни расходи		-5.383.421	-5.245.277
Добивка од оперативно работење		153.692	118.649
Финансиски приходи	13	13.373	2.849
Финансиски расходи	13	-13.538	-6.808
Добивка пред оданочување		153.526	114.689
Данок на добивка		-7.528	-3.772
Добивка по оданочување		145.998	110.917
Основна заработувачка по акција (во денари)	14	4.854	3.688

Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден ги усвои овие финансиски извештаи на 07 март 2024 година и ги одобри за предавање во Централниот Регистар на РМ

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски

Придружните белешките се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка по оданочување		145.998	110.917
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		5.759	-5.374
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема			
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>5.759</u>	<u>-5.374</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>151.757</u>	<u>105.543</u>

**Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината што заврши на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Материјални средства	15	987.203	989.916
Нематеријални средства	15	1.405	325
Вложувања во подружници	16	737	737
Вложувања расположливи за продажба	17	28.914	23.155
Вложувања кои се чуваат до доспевање	18	172.186	
Вкупно долгорочни средства		1.190.445	1.014.134
Залихи	19	415.040	339.047
Побарувања од купувачи	20	402.762	353.785
Останати краткорочни побарувања	21	5.895	5.119
Побарувања за аванси	22	3.342	15.273
Краткорочни финансиски средства	23	209.184	207.397
Активни временски разграничувања	24	14.960	10.285
Парични средства	25	140.574	147.590
Вкупно тековни средства		1.191.757	1.078.497
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.382.203	2.092.631
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		90.536	90.536
Сопствени акции		-9.927	-9.927
Законски и посебни резерви		27.053	27.053
Останати резерви		26.371	20.611
Резерви за инвестиции		789.813	678.896
Ревалоризациони резерви		15.955	15.955
Нераспределена добивка		603.709	568.628
Вкупно капитал и резерви		1.543.510	1.391.752
Долгорочни кредити	26	163.118	119.427
Обврски спрема добавувачи	27	515.642	414.958
Останати краткорочни обврски	28	95.898	88.973
Обврски за аванси	29	3.194	3.226
Краткорочни финансиски обврски	30	50.168	61.755
Пасивни временски разграничувања	31	10.674	12.539
Вкупно тековни обврски		675.575	581.452
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.382.203	2.092.631

Прв главен извршен директор

Слободан Кутревски



Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината што заврши на 31 декември 2023 година**

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	145.998	110.917
Амортизација	111.192	109.060
Залихи	-75.993	133.124
Побарувања од купувачи	-48.976	4
Останати краткорочни побарувања	-776	-4.152
Побарувања за аванси, депозити и кауции	11.931	-13.198
Активни временски разграничувања	-4.675	909
Обврски према добавувачи	100.684	-10.529
Останати краткорочни обврски	6.925	-16.390
Обврски за аванси	-32	-663
Пасивни временски разграничувања	-1.865	-825
Нето парични текови од оперативни активности	244.412	308.257
Парични текови од инвестициони активности		
Нови набавки на НПО	-110.922	-93.999
Вложувања во подружници		
Краткорочни финансиски средства	-1.787	-35
Долгорочни вложувања	-166.427	5.374
Расходувани НПО	1.364	90
Нето парични текови од инвестициони активности	-277.772	-88.570
Парични текови од финансиски активности		
Обврски по долгорочни кредити	43.691	-6.189
Обврски по краткорочни кредити	-11.587	-66.287
Исплатени награди		-13.689
Објективна вредност на вложувањата	-5.759	-5.374
Нето парични текови од финансиски активности	26.344	-91.539
Нето намалув./зголем. на паричните средства	-7.015	128.148
Парични средства на почеток од годината	147.590	19.442
Парични средства на крајот од годината	140.575	147.590

Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината што заврши на 31 декември 2023 година**

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	90.536	-9.928	27.053	20.610	678.896	15.955	568.631	1.391.752
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2023 година	-	-	-	-	-	-	145.998	145.998
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	5.759	-	-	-	5.759
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	5.759	-	-	145.998	151.758
Распределено за рез. за инвестиц Награда	-	-	-	-	110.917	-	-110.917	-
Состојба 31.12.2023	90.536	-9.928	27.053	26.369	789.813	15.955	603.712	1.543.510

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопств. акции	Законски и посебни резерви	Остан. резерви	Резерви за инвест.	Ревалор. резерви	Нераспре. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2022	90.536	-9.928	27.053	25.984	598.073	15.955	552.226	1.299.899
Сеопфатна добивка								
Добивка од 2022 година	-	-	-	-	-	-	110.917	110.917
Усогласување на акциите расположливи за продажба со пазарната вредност	-	-	-	-5.374	-	-	-	-5.374
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-5.374	-	-	110.917	105.543
Распределено по Одлука Награда	-	-	-	-	80.823	-	-80.823	-
							-13.689	-13.689
Состојба 31.12.2022	90.536	-9.928	27.053	20.610	678.896	15.955	568.631	1.391.752

**Придружните белешки се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден основано е и работи во Република Северна Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис на промената на името на фирмата во трговскиот регистар настапуваше под името ПЕКАБЕСКО АД Скопје до крајот на ноември 2012 година. Од крајот на ноември 2012 година Друштвото го смени седиштето од општина Шуто Оризари во село Кадино во општина Илинден, а истовремено го смени и називот на фирмата од ПЕКАБЕСКО АД Скопје во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

Според извештајот за тековна состојба што го издава Централниот регистар на Република Македонија приоритетна дејност на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден според главната приходна шифра е трговија на големо со месо и производи од месо.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден, меѓу другото, е регистриран и за извршување на следните дејности:

- производство, преработка и конзервирање на месо и производи од месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба;
- трговија на големо со храна, пијалоци и тутун;
- друга трговија на големо.

Основната главнина на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари.

Номиналната вредност на една акција изнесува 2.790 денари.

Мнозинско учество од 79,7% во издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2023 година има акционерот Слободан Кутревски, кој истовремено е и прв главен извршен директор на Друштвото. На 31.12.2023 година лицето Весна Кутревска поседува 2.035 акции или 6,27 % од издадените акции на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден.

На 31.12.2023 година ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден има откупено 2.375 сопствени акции или 7,31% од основната главнина (2.375 сопствени акции на 31.12.2022 година).

Акциите на Пекабеско АД Скопје котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза на хартии од вредност.

На 31.12.2023 година бројот на вработените во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваше 405 лица. На 31.12.2022 година во ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден беа вработени 459 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул. 10 бр. 44 Кадино, општина Илинден.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се изготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија.

Меѓународните стандарди за финансиско известување што се применуваат во Република Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, како и врз основа на објективна (пазарна) вредност за вложувањата расположливи за продажба за друштвата со кои активно се тргува на Берза.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба на трговски стоки и производи во моментот на нивната испорака на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи од вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата во хартии од вредност издадени од банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на финансиските приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2002 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходуваните НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Производна опрема	10%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомнатата опрема	10%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста се евидентира во билансот на успех.

3.10 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни периоди на отплата и фиксни рокови на доспевање.. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Загуба поради обезвреднување на финансиски средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови дисконтирани со оригиналната ефективна камата. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивка или загуба, како и исправка на вредноста на соодветното финансиско средство.

3.11. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка. Залихите на готовите производи и на производството во тек ги опфаќаат директните трошоци за суровини и материјали, директниот труд и производните режиски трошоци.

3.12. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните трговски стоки и производи. За сите побарувања што се сметаат за ненаплатливи се врши исправка на вредноста врз основа на проценка извршена на крајот на годината.

Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловните банки, девизни средства на девизни сметки во деловни банки, депозити во банки со краток рок на доспевање и други парични средства.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските трошоци.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви и посебни резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето. Посебните резерви издвоени од нето добивката се наменети за откуп на сопствени акции на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2021 година е добивката пред оданочување пресметана според

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи нема вработени што во наредните неколку години би оствариле право на пензија.

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.21. **Неизвесни обврски и неизвесни средства**

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. **УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК**

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. **Пазарен ризик**

Ризик од промени на девизниот курс

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи и трговски стоки. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.2. Кредитен ризик

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

во илјади денари	2023	2022
Обврски по кредити	213.286	181.182
Парични средства	-140.574	-147.590
Нето обврски по кредити	72.712	33.592
Капитал и резерви	1.543.510	1.391.752
% на кредитна задолженост	4,71%	2,41%

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Задолженоста во 2023 година е зголемена во однос на 2022 година за 2,31 процентни поени, и покрај зголемувањето, Друштвото е ниско кредитно задолжено.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	2023	2022
Финансиски средства		
Парични средства	140.574	147.590
Побарувања од купувачи	402.762	353.785
Останати побарувања	5.895	5.119
Побарувања за аванси	3.342	15.273
Краткорочни финансиски средства	209.184	207.397
Активни временски разграничувања	14.960	10.285
	776.717	739.449
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	515.642	414.958
Останати тековни обврски	95.898	88.973
Обврски за аванси	3.194	3.226
Пасивни временски разграничувања	10.674	12.539
Кредити	213.286	181.182
	838.694	700.878

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачи и обврските за кредити, кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик бидејќи нивната употреба во Р.Македонија не е вообичаена.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е следната

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	159.846	94.689	137.857	45.991
УСД			-	-
	159.846	94.689	137.857	45.991

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е изложено во најголем дел еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	2.199	4.870	-2.199	-4.870
УСД	-	-	-	-
	2.199	4.870	-2.199	-4.870

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	140.574	147.590
Побарувања од купувачи	402.762	353.785
Останати побарувања	5.895	5.119
Побарувања за аванси	3.342	15.273
Активни временски разграничувања	14.960	10.285
	<u>567.533</u>	<u>532.052</u>
<i>Каматносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	209.184	207.397
	<u>209.184</u>	<u>207.397</u>
	<u>776.717</u>	<u>739.449</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	515.642	414.958
Останати тековни обврски	95.898	88.973
Обврски за аванси	3.194	3.226
Пасивни временски разграничувања	10.674	12.539
	<u>625.408</u>	<u>519.696</u>
<i>Каматносни</i>		
Кредити	213.286	181.182
	<u>213.286</u>	<u>181.182</u>
	<u>838.694</u>	<u>700.878</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022	2023	2022
Дадени депозити	2.092	2.074	-2.092	-2.074
Земени кредити	-2.133	-1.812	2.133	1.812
	-41	262	41	-262

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година.

2023

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	50.168	163.118	213.286
Обврски спрема добавувачи	515.642				515.642
Останати обврски	95.898				95.898
Обврски за примени аванси	3.194				3.194
ПВР	10.674	-	-	-	10.674
	625.408	-	50.168	163.118	838.694

2022

во илјади денари	До 1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	61.755	119.427	181.182
Обврски спрема добавувачи	414.958				414.958
Останати обврски	88.973				88.973
Обврски за примени аванси	3.226				3.226
ПВР	12.539	-	-	-	12.539
	519.696	-	61.755	119.427	700.878

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година.

2023

во илјади денари	Од 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	140.574	-	-	-	140.574
Побарувања од купувачи	402.762	-	-	-	402.762
Останати побарувања	5.895	-	-	-	5.895
Побарувања за аванси	3.342	-	-	-	3.342
ABP	14.960	-	-	-	14.960
	567.533	-	-	-	567.533

2022

во илјади денари	Од 1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	147.590	-	-	-	147.590
Побарувања од купувачи	353.546	-	-	239	353.785
Останати побарувања	5.119	-	-	-	5.119
Побарувања за аванси	15.273	-	-	-	15.273
ABP	10.285	-	-	-	10.285
	531.813	-	-	-	532.052

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба на домашен пазар	4.720.269	4.566.570
Приходи од продажба на странски пазар	749.090	722.300
Вкупно	5.469.359	5.288.870

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи од наемнини	8.393	7.545
Приходи од отпис на обврски	5	501
Приходи од вишоци	131	209
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	2.183	12.268
Приходи од одобренија	44.543	45.410
Приходи од продажба на основни средства	2.282	580
Вкупно	<u>57.538</u>	<u>66.513</u>

9. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ВО ТЕК

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Состојба на почетокот на годината	67.309	58.766
Состојба на крајот на годината	<u>77.525</u>	<u>67.309</u>
Зголемување на вредноста на залихите	<u>10.216</u>	<u>8.543</u>

10. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Потрошени суровини и материјали	917.701	865.163
Потрошена амбалажа, резервни делови и ситен инвентар	<u>109.385</u>	<u>114.885</u>
Вкупно	<u>1.027.086</u>	<u>980.048</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2023	2022
Бруто плати	311.116	312.905
Други надоместоци за вработените	28.940	24.926
Вкупно	340.056	337.831

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Енергија	89.930	141.002
Услуги за одржување и заштита	41.238	40.443
Транспортни, телефонски, интернет и поштенски услуги	9.895	10.514
Наемнина	1.629	2.914
Премии за осигурување	10.871	9.406
Реклама, промоција, маркетинг услуги	29.554	29.859
Репрезентација, спонзорства и донации	11.763	8.464
Трошоци за патарина и за регистрација на возила	4.312	3.952
Трошоци за вода и комунални услуги	2.480	1.043
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	298	429
Трошоци за службени патувања	3.664	2.385
Трошоци за контрола на квалитет	8.471	11.126
Банкарски услуги	3.245	2.966
Одобрени попусти на купувачи	111.105	109.301
Казни , пенали и надоместоци	720	234
Договори на дело	15.333	26.667
Останато	10.978	10.534
Вкупно	355.486	411.240

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од камати	6.357	1.159
Позитивни курсни разлики	432	969
Дивиденди	2.375	721
Останати финансиски приходи	4.209	
Вкупно финансиски приходи	13.373	2.849
Расходи за камати	-4.549	-6.403
Негативни курсни разлики	-451	-404
Останати финансиски расходи	-8.538	
Вкупно финансиски расходи	-13.538	-6.807
Нето финансиски приходи / расходи	-165	-3.958

14. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2023	2022
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	145.998	110.917
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	30.075	30.075
Основна заработувачка по акција во денари	4.854	3.688

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2023	81.827	886.171	1.155.881	4.642	2.128.521	7.665
Нови набавки	27	815	53.646	55.084	109.572	1.350
Пренос од инвестиции	-	14.155	41.959	-56.114		
Расходување и продажба		-2.016	-4.093		-6.109	
Состојба 31.12.2023	81.854	899.125	1.247.393	3.612	2.231.984	9.015
Исправка на вредност						
Состојба 31.12.2022	-	247.151	891.454	-	1.138.605	7.340
Амортизација	-	22.144	88.777	-	110.921	270
Прекнижување	-			-		
Расходување и продажба		-841	-3.903	-	-4.744	
Состојба 31.12.2023	-	268.454	976.328		1.244.782	7.610
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	81.854	630.671	271.065	3.612	987.202	1.405

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвест. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност						
Состојба 01.01.2022	47.922	882.660	1.106.962	0	2.037.544	7.665
Нови набавки	33.905	3.511	29.098	27.485	93.999	
Пренос од инвестиции	-		22.843	-22.843	0	
Расходување и продажба			-3.021		-3.021	
Состојба 31.12.2022	81.827	886.171	1.155.881	4.642	2.128.521	7.665
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2022	-	225.085	807.810	-	1.032.895	6.921
Амортизација	-	22.066	86.575	-	108.641	419
Прекнижување	-			-		
Расходување и продажба			-2.932	-	-2.932	
Состојба 31.12.2022	-	247.151	891.454	-	1.138.605	7.340
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022	81.827	639.020	264.427	4.642	989.916	325

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити под хипотека се дадени сите градежни објекти на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден во општина Шуто Оризари со вкупна површина од околу 7.349 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и дел од опремата која е во функција на објектот, земјиштето во КО Кадино со вкупна површина од 39.363 метри квадратни, објектот кој е изграден на наведеното земјиште и дел од опремата која е во функција на новиот објект - фабрика за преработка на месо и месни производи со дистрибутивни складишта и пратечки објекти во Кадино, општина Илинден.

16. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	2023	2022
Пекабеско Доо Рашка	430	430
Тимко - лаб Дооел Кадино	307	307
Вкупно	737	737

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Вложувања во банка котирана на Македонската берза на подсегментот задолжителна котација	28.914	23.155
Останати		
Вкупно	28.914	23.155

18. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

Издавач	количина	Вкупна номинална вредност во ЕУР	каматна стапка	рок на доспевање	Вкупно вложување на 31.12.2023 ден(000)
Република Северна Македонија ИСИН XS2582522681 Еврообврзница	2.800	2.800.000	6,96%	13.03.2027	172.186
Вкупно					172.186

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2023	2022
Суровини и материјали	63.257	82.335
Резервни делови и ситен инвентар	999	490
Производство во тек	31.930	15.659
Готови производи	45.595	51.650
Трговски стоки	273.259	188.913
Вкупно	415.040	339.047

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	290.946	269.890
Побарувања од купувачи во странство	111.815	83.895
Вкупно	402.762	353.785

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2023	2022
Побарувања за данок на додадена вредност	5.320	2.330
Побарувања од вработените	227	187
Побарувања за повеќе платени акцизи		2.542
Побарувања за данок од добивка		2.542
Останато	348	60
Вкупно	5.895	5.119

22. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања за аванси во земјата	2.795	4.480
Побарувања за аванси во странство	547	10.793
Вкупно	3.342	15.273

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2023	2022
Краткорочни депозити во банки	209.184	207.362
Вкупно	209.184	207.362

24. АВР

во илјади денари	2023	2022
Однапред платени трошоци	10.751	7.477
Пресметани приходи што не се фактурирани	4.209	2.808
Вкупно	14.960	10.285

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2023	2022
Жиро сметки	93.080	20.706
Денарски благајни	9	1.060
Девизни сметки	47.485	125.825
Вкупно	140.574	147.590

26. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2023	2022
НЛБ Тутунска банка АД Скопје	144.333	74.834
Шпаркасе банка АД Скопје	5.918	9.318
Прокредит банка	9.746	19.136
Халк Банка	52.972	55.025
Вкупно	212.969	158.313
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-49.851	-38.886
Долгорочни кредити со доспеаност за плаќање над една год.	163.118	119.427

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	377.786	368.967
Обврски спрема добавувачи во странство	137.856	45.991
Вкупно	<u>515.642</u>	<u>414.958</u>

28. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за бруто плати	30.606	27.665
Обврски за персонален данок на доход	8.742	8.982
Обврски за надоместоци од добивка	38.860	43.250
Обврски за данок на додадена вредност	13.247	8.862
Обврски за данок на добивка	4.188	
Останато	255	214
Вкупно	<u>95.898</u>	<u>88.973</u>

29. ОБВРСКИ ЗА ПРИМЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за примени аванси во земјата	3.194	3.226
Вкупно	<u>3.194</u>	<u>3.226</u>

30. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Халка Банка	-	3.126
НЛБ Банка	-	19.569
Останати (камати)	317	174
Вкупно	<u>317</u>	<u>22.869</u>
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	49.851	38.886
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>50.168</u>	<u>61.755</u>

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31. ПВР

во илјади денари	2023	2022
Однапред пресметани трошоци	659	676
Одложено признавање на приходи пресметани приходи за идни периоди	10.015	11.863
Вкупно	10.674	12.539

32. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден и Тимко-лаб ДООЕЛ Кадино, и Пекабеско Доо Рашка Друштва што се управувачки поврзани.

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи	30.766	23.122
Побарувања по аванси	-	-
Вкупно тековни средства	30.766	23.122
Обврски спрема добавувачи	2.758	3.309
Обврски по краткорочни позајмици	-	-
Вкупно тековни обврски	2.758	3.309
Приходи од продажба	57.082	39.810
Останати приходи	-	-
Вкупно приходи	57.082	39.810
Набавки на стоки	55.756	-
Останати расходи	8.167	8.811
Вкупно набавки и расходи	63.923	8.811

33. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2023	2022
EUR	61,49	61,49
USD	55,65	57,65

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година побарувањата по судските постапки покренати против ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден изнесуваат околу 957 илјади денари (1.898 илјади денари на 31.12.2022 година). Раководството на ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ПЕКАБЕСКО АД Кадино, Илинден на 31.12.2023 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 519.500 илјади денари ; 1.528 илјади евра и 61 илјада американски долари (445.600 илјади денари и 690.025 евра на 31.12.2022 година).

35. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04059867

Целосно име: Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.190.446.207,00			1.014.134.406,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.405.175,00			325.086,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.405.175,00			325.086,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	987.202.742,00			989.916.445,00
10	-- Недвижности (011+012)	691.472.787,00			699.794.192,00
11	-- Земјиште	81.853.890,00			81.827.390,00
12	-- Градежни објекти	609.618.897,00			617.966.802,00
13	-- Постројки и опрема	253.378.901,00			248.279.737,00
14	-- Транспортни средства	22.490.174,00			26.806.354,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	16.248.396,00			10.393.807,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.612.484,00			4.642.355,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	201.838.290,00			23.892.875,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	737.975,00			737.975,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	201.100.315,00			23.154.900,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	172.186.000,00			
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28.914.315,00			23.154.900,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.176.796.579,00			1.068.211.496,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	415.040.139,00			339.046.772,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	63.256.944,00			82.334.910,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	998.514,00			488.886,00

40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	31.929.509,00		15.659.096,00
41	-- Залихи на готови производи	45.595.494,00		51.650.286,00
42	-- Залихи на трговски стоки	273.259.678,00		188.913.594,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	411.998.531,00		374.177.812,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	30.766.439,00		23.061.799,00
47	-- Побарувања од купувачи	371.995.488,00		330.723.640,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	3.341.539,00		15.273.173,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	5.410.566,00		4.871.658,00
50	-- Побарувања од вработените	226.779,00		187.740,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	257.720,00		59.802,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	209.183.836,00		207.396.670,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	209.183.836,00		207.396.670,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	140.574.073,00		147.590.242,00
60	-- Парични средства	140.574.073,00		147.590.242,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	14.960.417,00		10.284.832,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	2.382.203.203,00		2.092.630.734,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.543.509.669,00		1.391.752.495,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	90.535.500,00		90.535.500,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	9.927.353,00		9.927.353,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	15.955.543,00		15.955.543,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	843.237.085,00		726.560.816,00
72	-- Законски резерви	18.762.056,00		18.762.056,00
74	-- Останати резерви	824.475.029,00		707.798.760,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	457.711.135,00		457.711.135,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	145.997.759,00		110.916.854,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	828.019.738,00		688.339.361,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	212.969.069,00		158.313.094,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	212.969.069,00		158.313.094,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	615.050.669,00		530.026.267,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	2.757.533,00		3.309.000,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	512.884.707,00		411.649.132,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.193.690,00		3.225.735,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	8.741.605,00		8.982.154,00
100	-- Обврски кон вработените	69.722.002,00		71.129.081,00
101	-- Тековни даночни обврски	17.434.538,00		8.861.706,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	316.594,00		22.869.459,00

109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	10.673.796,00		12.538.878,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	2.382.203.203,00		2.092.630.734,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	5.526.896.116,00			5.355.230.674,00
202	-- Приходи од продажба	5.456.166.701,00			5.277.974.314,00
203	-- Останати приходи	58.680.606,00			67.299.434,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	67.309.382,00			58.766.006,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	77.525.003,00			67.309.382,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	12.048.809,00			9.956.926,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	5.383.420.928,00			5.245.278.535,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.117.080.337,00			1.121.335.677,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.549.601.455,00			3.407.098.109,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	100.870.017,00			103.557.488,00
212	-- Останати трошоци од работењето	29.281.740,00			25.927.578,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	361.138.449,00			367.250.049,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	213.621.084,00			216.240.390,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	22.085.470,00			22.086.464,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	74.002.471,00			73.186.721,00
217	-- Останати трошоци за вработените	51.429.424,00			55.736.474,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	111.191.785,00			109.060.321,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	1.363.992,00			89.202,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	297.894,00			428.797,00
222	-- Останати расходи од работењето	112.595.259,00			110.531.314,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	13.373.284,00			3.001.094,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2.375.088,00			721.026,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	10.566.359,00			1.311.403,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	431.837,00			968.665,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	13.538.069,00			6.807.545,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	4.549.355,00			6.403.402,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	450.937,00			404.143,00

243	-- Останати финансиски расходи	8.537.777,00		
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	153.526.024,00		114.689.064,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	153.526.024,00		114.689.064,00
252	-- Данок на добивка	7.528.265,00		3.772.210,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	145.997.759,00		110.916.854,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	424,00		459,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	145.997.759,00		110.916.854,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	145.997.759,00		110.916.854,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	4.854,00		3.688,00
269	-- Добивка за годината	145.997.759,00		110.916.854,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	145.997.759,00		110.916.854,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

од работењето на Пекабеско АД за 2023 година

1. Општи податоци

Друштвото за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз Пекабеско АД основано е и работи во Република Македонија. До средината на месец мај 2003 година Друштвото во правниот промет настапуваше под името ПКБ АД Скопје, а по извршениот упис во трговскиот регистар на промената на името на фирмата настапува под името Пекабеско АД.

Основна дејност што ја обавува Пекабеско АД е неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун.

Пекабеско АД, меѓу другото, е регистриран и за обавување на следните дејности:

- производство, обработка и конзервирање на животинско месо;
- преработка на животинско и живинско месо;
- преработка и конзервирање на риба и производи од риба.

Акциите на Пекабеско АД котираат на задолжителна котација на обични акции на Македонската берза за хартии од вредност.

На ден 31.12.2023 година бројот на вработените во Пекабеско АД изнесуваше 405 лица, а на 31.12.2022 година 442 лица.

Седиштето на Друштвото е на ул.10 бр.44; 1041 Кадино-Илинден.

Лице овластено за застапување е Слободан Кутревски - прв извршен директор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

2. Управување со Финансиски ризик

Пазарен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

За да се намали изложеноста на девизниот ризик, Друштвото спроведува политика со која се настојува да се обезбедат доволно девизни средства на девизните сметки во банките, со цел истите да бидат искористени за плаќање на тековните обврски спрема странските добавувачи во моментот на нивното доспевање.

Видови финансиски ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансиски ризик е насочено кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на

потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од Менаџментот.

Каматен ризик

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина, можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Објективната вредност на Вложените средства расположиви-за-продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Билансот на состојба.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните, и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Ризик од промена на цените

Книговодствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиски средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположиви-за-продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

- За вреднување на Вложувањата кои котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

3. Инвестиции

Инвестициите ги вклучуваат зголемувањата на материјалните (градежни објекти и опрема) и нематеријалните средства (патенти, лиценци и софтвер). Инвестициите во основни средства за тековната година изнесуваат 89 мил.мкд. Главните инвестиции се во набавка на опрема во производство, компјутерска опрема, возила за транспорт на стока и во земјиште

4. Политика на Дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на Годишното собрание на акционери

Друштвото во 2023 година нема исплатено дивиденди

5. Финансирање - Кредити

Друштвото користи кредити за финансирање на оперативните активности во вид на револвинг кредит и исто така користи и долгорочни кредити за развивање на основната дејност. Во 2023 година долгорочната задолженост е зголемена за 34% и изнесува 213 мил мкд., додека краткорочната задолженост изнесува 0.32 мил.мкд и е значително намалена во однос на 2022 год.

6. Големи зделки

Според законот за трговски друштва, Пекабеско ад во 2023 година нема склучено големи зделки.

7. Односи со поврзани субјекти

Пекабеско АД поседува 2 поврзани субјекти. Еден е во Македонија - Тимко лаб ДООЕЛ и Пекабеско ДОО Рашка во Србија. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и пазарни цени. Подружниците се во 100% сопственост на Пекабеско АД

Во 2023 нема капитална транскација помеѓу поврзаните субјекти

8. Акционерски капитал

Акционерската главнина на Пекабеско АД се состои од 32.450 обични акции со книговодствена вредност од 90.535.500 денари. Номиналната вредност на една акција изнесува 46 ЕУР. Друштвото во изминативе години има откупено 2.375 сопствени акции односно 7,3% од вкупниот број на обични акции

Во текот на 2023 година друштвото нема откупено сопствени акции

Остварена добивка по акција е во износ од 4.854 ден. и е за 32% повисока од истата во 2022 год.

9. Надоместоци на раководството

Менаџерскиот тим на Пекабеско АД брои вкупно 20 лица меѓу кои се и членовите на Одборот на директори

Одборот на директори на Пекабеско АД се состои од 7 членови од кои 3 се извршни и 4 неизвршни членови

Надоместоците за бруто плати и награди, регрес за годишен одмор, приватно здравствено осигурување, надоместок за учество во одбор на сите членови на менаџерскиот тим за 2023 година изнесуваат 90.599.377 ден. а во 2022 година изнесувале 105.041.822 ден.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД не остваруваат примања во други друштва односно не членуваат во органи на управување на други друштва.

Членовите на менаџерскиот тим на Пекабеско АД немаат засновано работен однос кај други работодавачи

10. Приходи и расходи

Пекабеско АД во 2023 год остварило вкупни приходи од редовно работење во износ од 5.526 мил.мкд што преставува зголемување во однос на 2022 год за 3,2%. При тоа со ова ниво на тековни редовни приходи остварени се вкупни расходи во износ од 5.383 мил.мкд кои исто така како и приходите се повисоки од истите во 2022 год за 2,6%.

Како резултат на ваквото работење остварена е чиста добивка во износ од 146 мил. мкд. Остварената добивка е повисока од онаа во 2022 год за 31,6%.

Приходи од продажба - Пазари

	2023	2022	23/22
Домашен Пазар	4.707.077.428	4.555.674.208	3,3%
Странски Пазар	749.089.273	722.300.106	3,7%
Вкупно	5.456.166.701	5.277.974.314	3,4%

Во наредната табела прикажани се приходите по видови

Приходи од работење по видови

	2023	2022	23/22
Готов П-од и Трг.стока	5.468.215.510	5.287.931.241	3,4%
Останати приходи	58.680.606	67.299.434	-12,8%
Финансиски приходи	13.373.283	3.001.093	345,6%
Вкупно	5.540.269.400	5.358.231.768	3,4%

Овие приходи и расходи остварени се со 424 вработени (просек) што е за 35 помалку од просекот во 2022 год.

Подолу се презентирани позначајните економски показатели кои произлегуваат и ја покажуваат успешноста на работењето на друштвото.

Бруто профитна маржа	10,9%
Нето профитна маржа	2,7%
Поврат на капиталот-(ROE)	9,5%
Тековна ликвидност	1,9

Брза ликвидност	1,2
Капитал/ВК С-ва (Актива)	0,65
Обрт на залихи	12 пати
Денови на обрт на залихи	31 ден
Обрт на побарувања	14 пати
Денови на обрт на побарувања	25 дена
Период на конвертирање	56 ден

Резултати и показатели се остварени со следниве средства и обврски:

Актива	2.382.203.203
Долгорочни с-ва	1.190.446.207
Обртни	1.191.756.996
Пасива	2.382.203.203
Капитал	1.543.509.669
Обврски	838.693.534

Пекабеско ад


